



Република Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
С К О П Ј Е

**ИНСТРУКЦИЈА ПО ЈАВЕН ПОВИК**

за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола  
за собирање и/или транспортирање на отпад

**I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Министерството за финансии на Република Македонија има потреба од избор на правни лица кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад за движните ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на Министерството за финансии.

**II. ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК**

Предмет на јавниот повик седвижни ствари кои поради нивната дотраеност, неупотребливост или технолошка застареност не се користат од страна на Министерството за финансии и истите се наоѓаат во Министерството за финансии во Скопје, подрачните одделенија за на Управата за имотно-правни работи во Скопје (Гази Баба, Кисела Вода, Карпош и Чаир), Битола, Берово, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово, Штип и одморалиштето во Дојран.

Движните ствари кои се предмет на јавниот повик детално се опишани во прилог на истиот, по вид на предмети и локација на која истите се наоѓаат.

Избраните правни лица имаат обврска да извршат преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од наведените локации и истите да ги транспортираат како отпад на соодветен начин, во согласност со законските прописи.

### III. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР

Критериум за избор на правно лице преземање на движните ствари предмет на јавниот повик во најкраток можен рок, без надомест.

Доколку повеќе правни лица понудат исто времетраење на преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, во тој случај за ќе се избере правното лице кое прво поднело пријава за учество во писарницата на Министерството за финансии.

Доколку е пристигната само една пријава за учество од едно правно лице за една локација, Министерството за финансии ќе изврши избор на тоа правно лице.

### IV. ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право да поднесат пријава за учество имаат сите заинтересирани правни лица регистрирани за вршење на дејноста предмет на јавниот повик, односно кои вршат дејност или поседуваат дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.

Правните лица можат да поднесат пријава за преземање на движните ствари од една или од повеќе локации наведени во јавниот повик.

Документи кои треба да се достават кон пријавата за учество се следниве:

- Способност за вршење на дејност
  - важечка дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад издадена од надлежен орган.
- Техничка и професионална способност
  - изјава дека располага со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на јавниот повик.
  - изјава дека за непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата предмет на јавниот повик.

Документите за способност за вршење на професионална дејност, како и техничка и професионална способност се приложуваат во оригинал или во копија заверена од правното лице со потпис на одговорното лице и со назнака „Верно на оригиналот“.

Правното лице во пријавата за учество ја наведува локацијата од која ќе го изврши преземањето на движните ствари.

Доколку правното лице поднесе пријава за учество за преземање на движни ствари од повеќе локации, истото е должно да поднесе пријава за учество одделно за секоја локација.

Доколку избраното правно лице се откаже од склучување на договорот, во тој случај склучување на договор ќе му биде понудено на наредното правно лице кое поднело пријава за учество за истата локација и соодветна документација предвидена во јавниот повик.

## V. ПРАШАЊА И ПОЈАСНУВАЊА

Подетални информации може да се добијат секој работен ден од 09:00 до 16:00 часот во Министерството за финансии.

Лице за контакт во врска со јавниот повик е Валентина Никодиноска, тел. 02/3255-635, e-mail: [valentina.nikodinoska@finance.gov.mk](mailto:valentina.nikodinoska@finance.gov.mk).

## VI. КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО

Краен рок за доставување на пријава за учество е **08.08.2016 година до 16:00 часот**. Пријавитесе поднесуваат електронски на следнава електронска адреса [valentina.nikodinoska@finance.gov.mk](mailto:valentina.nikodinoska@finance.gov.mk) или по пошта на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр.12 – Скопје, или може да се поднесат директно во писарницата на Министерството за финансии, лоцирана на ул. „Даме Груев“ бр.12 - Скопје. Пријавата која е поднесена по истекот на крајниот рок, се отфрла како задоцнета. Правното лице го приложува оригиналниот примерок на пријавата со документите кон неа во затворен коверт.

Пријавите кои ќе бидат поднесени преку електронска адреса треба да бидат потпишани од страна на одговорно лице на правното лице и истите заедно со потребната документација да бидат прикачени во скенирана форма.

Пример како треба да изгледа предната страна на затворениот коверт за правните лица кои ќе поднесуваат пријава за учество на јавниот повик преку пошта или директно во писарницата на Министерството за финансии.

<b>„Не отворај“</b>	<b>За јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад</b>
<b>Министерство за финансии</b> ул. „Даме Груев“, бр.12 Скопје	

## **VII. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР**

Министерството за финансии по истекот на 3 дена од денот на донесувањето на одлуката за избор на правнолице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад и кое ќе изврши преземање на движните ствари предмет на јавниот повик, ќе ги извести во писмена форма избраните правни лица. Истовремено, Министерството за финансии ќе ги извести сите правни лица кои учествувале на јавниот повик за извршениот избор.

Министерството за финансии ќе склучи договори со едно или повеќе правни лица кои поднеле пријава за учество за преземање на движните ствари од локацијата за која ја поднеле пријавата и кои ги исполнуваат условите наведени во јавниот повик.

## **VIII. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНОТО ПРАВНО ЛИЦЕ ПО СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ**

Правните лица кои Министерството за финансии ќе склучи договор се должни да извршат преземање на движните ствари предмет на јавниот повик од локацијата за која поднеле пријава за учество и истите да ги транспортираат на соодветен начин, согласно законските прописи.

Министерството за финансии и избраните правни лица се должни да извршат записничко примопредавање на движните ствари предмет на јавниот повик.

Прилог 1

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Метален плакар	1	Скопје
2.	Агол 90	1	Скопје
3.	Агол сегмент	1	Скопје
4.	Биро	77	Скопје
5.	Биро за компјутер	1	Скопје
6.	Висечки елемент	1	Скопје
7.	Витрина	8	Скопје
8.	Витрина со стакло	2	Скопје
9.	Голема маса со стакло	1	Скопје
10.	Дактило биро	2	Скопје
11.	Дактило стол	1	Скопје
12.	Дел од сегмент - ногари	2	Скопје
13.	Дрвен ормар	6	Скопје
14.	Дрвен плакар	7	Скопје
15.	Дрвена закачалка	7	Скопје
16.	Дрвена каса	1	Скопје
17.	Дрвена столица	14	Скопје
18.	Дрвено плакарче	2	Скопје
19.	Дрвено столче	1	Скопје
20.	Елемент за фрижидер	1	Скопје
21.	Жардињера	33	Скопје
22.	Закачалка	13	Скопје
23.	Зидна полица	1	Скопје
24.	Канцелариски ормар за регистратори	1	Скопје

25.	Каса	2	Скопје
26.	Клуб маса	14	Скопје
27.	Комода	4	Скопје
28.	Компјутерско биро	1	Скопје
29.	Конференциска столица	12	Скопје
30.	Конференциски завршеток	2	Скопје
31.	Корпа за отпадоци	1	Скопје
32.	Мала маса	1	Скопје
33.	Мало биро	1	Скопје
34.	Мало дрвено плакарче	4	Скопје
35.	Маса	4	Скопје
36.	Маса конференциска	7	Скопје
37.	Маса кружна	1	Скопје
38.	Маса полукружна	2	Скопје
39.	Маса ресторантска	1	Скопје
40.	Маса стара	1	Скопје
41.	Масичка	38	Скопје
42.	Масичка за телефон	1	Скопје
43.	Машина за пишување	1	Скопје
44.	Метален плакар	11	Скопје
45.	Метален плакар - ормар	1	Скопје
46.	Метална закачалка	2	Скопје
47.	Метална каса	6	Скопје
48.	Метално шкафче	2	Скопје
49.	Натказна	1	Скопје
50.	Плакар	4	Скопје
51.	Плакар за кујна	1	Скопје
52.	Покретни фиоки	1	Скопје

53.	Помошна комода	1	Скопје
54.	Проекциско платно	1	Скопје
55.	Работна столица	6	Скопје
56.	Рекламна табла	1	Скопје
57.	Сегмент	27	Скопје
58.	Столица	365	Скопје
59.	Столица - метална	1	Скопје
60.	Столица конгрес	4	Скопје
61.	Столица конференциска	1	Скопје
62.	Столица метална	2	Скопје
63.	Табла	5	Скопје
64.	Трезор ЕТ-240	1	Скопје
65.	Трезор каса	2	Скопје
66.	Трокрилен дрвен плакар	10	Скопје
67.	Фиокар	5	Скопје
68.	Фиоки	10	Скопје
69.	Фотелја	12	Скопје
70.	Шкаф со полици	2	Скопје
71.	Шкаф со стакло	1	Скопје
72.	Шкафче	1	Скопје

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Плакар	4	Прилеп
2.	Бироа	6	Прилеп
3.	Столици	4	Прилеп

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Трокрилен дрвен плакар	16	Битола
2.	Дрвен ормар	5	Битола
3.	Витрина	3	Битола
4.	Столица со винт	2	Битола
5.	Тапацирана столица	15	Битола
6.	Клуб маса	1	Битола
7.	Маса	1	Битола
8.	Голема маса	1	Битола
9.	Фотеља	7	Битола
10.	Сеф	1	Битола
11.	Каса	1	Битола
12.	Теписони	9	Битола
13.	Перде	1	Битола
14.	Завеса варијолајт	1	Битола

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Двокрилен плакар	1	Берово
2.	Столица	1	Берово

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	1	Валандово
2.	Витрина	1	Валандово
3.	Мало дрвено плакарче	1	Валандово



Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	4	Виница
2.	Дрвен регал	1	Виница
3.	Мала маса	1	Виница
4.	Столици	4	Виница

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Железна столица обложена со дрво	1	Гевгелија
2.	Дрвена сидна полица	1	Гевгелија
3.	Столици	6	Гевгелија

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	7	Гостивар
2.	Тапациран стол	5	Гостивар
3.	Столици	10	Гостивар

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Столици	3	Делчево

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Мало дрвено плакарче	1	Кавадарци

2.	Дрвена полица	2	Кавадарци
----	---------------	---	-----------

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	4	Кичево
2.	Трокрилен дрвен плакар	1	Кичево

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Работна маса	4	Кочани
2.	Дрване столица	2	Кочани
3.	Пластична столица	5	Кочани

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Дрвен плакар	1	Крива Паланка
2.	Клуб маса	1	Крива Паланка
3.	Дрвена столица	4	Крива Паланка
4.	Метален трезор	1	Крива Паланка
5.	Столици	3	Крива Паланка

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Бироа	3	Крушево
2.	Мало дрвено плакарче	1	Крушево
3.	Столици	2	Крушево

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Бироа	8	Куманово
2.	Дрвена столица	9	Куманово
3.	Метална каса	4	Куманово
4.	Дрвен плакар	3	Куманово

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Бироа	5	Неготино
2.	Дрвена столица	1	Неготино
3.	Работна столица	1	Неготино
4.	Клуб маса	2	Неготино

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	3	Радовиш

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	5	Ресен
2.	Столица	5	Ресен
3.	Фотелја	4	Ресен
4.	Клуб маса	1	Ресен

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	5	Свети Николе
2.	Дрвена столица	4	Свети Николе

3.	Фотеља	4	Свети Николе
4.	Дактило биро	1	Свети Николе

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Биро	16	Струга
2.	Дрвена столица	15	Струга
3.	Фотеља	7	Струга
4.	Помошно биро	2	Струга
5.	Полуфотеља	2	Струга
6.	Трокрилен дрвен плакар	1	Струга

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Метален плакар	2	Струмица
2.	Биро	7	Струмица
3.	Столица	2	Струмица
4.	Фотеља	5	Струмица
5.	Клуб маса	1	Струмица
6.	Метална каса	1	Струмица
7.	Метален ормар	2	Струмица
8.	Трокрилен дрвен плакар	1	Струмица
9.	Дактило столица	1	Струмица

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Бироа	14	Тетово
2.	Столица	12	Тетово
3.	Клуб маса	1	Тетово
4.	Врата	4	Тетово
5.	Дрвен плакар	1	Тетово
6.	Трокрилен плакар	1	Тетово

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Бироа	8	Штип
2.	Столица	5	Штип
3.	Фотеља	3	Штип
4.	Двокрилен дрвен плакар	1	Штип

Реден број	Опис на движна ствар	Количина	Локација
1.	Вграден плакар	19	Дојран
2.	Вграден плакар со огледало	1	Дојран
3.	Висечки елемент	25	Дојран
4.	Витрина	2	Дојран
5.	Витрина за телевизор	2	Дојран
6.	Двосед	3	Дојран
7.	Клуб маса	10	Дојран
8.	Кревет	2	Дојран
9.	Маса	11	Дојран
10.	Мијалник	5	Дојран
11.	Натказна	11	Дојран

12.	Огледало	3	Дојран
13.	Постоље за фрижидер	12	Дојран
14.	Радијатор	13	Дојран
15.	Садопер	13	Дојран
16.	Столица	61	Дојран
17.	Тросед	9	Дојран
18.	Фотелја	27	Дојран
19.	Шпорет	3	Дојран
20.	Бојлер	7	Дојран
21.	Фрижидер	12	Дојран
22.	Телевизор - горење	1	Дојран
23.	Телевизор - ЕИ СИЛВА	1	Дојран
24.	Машина за перење	2	Дојран
25.	Машина за пеглање	1	Дојран
26.	Правосмукалка	2	Дојран

## Прилог 2

### Пријава за учество за локација -----

(Правно лице, архивски број, датум и место)

Во врска со јавниот повик, објавенодстранана Министерството за финансии за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за соборање и/или транспортирање на отпад, ја поднесувамеследнава пријава за учество:

#### I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

1. Име на правно лице: \_\_\_\_\_

2. Контакт информации

- Адреса: \_\_\_\_\_

- Телефон: \_\_\_\_\_

- Факс: \_\_\_\_\_

- Е-пошта: \_\_\_\_\_

- Лице за контакт: \_\_\_\_\_

3. Одговорно лице: \_\_\_\_\_

(лице кое ќе биде задолжен за реализација)

4. Даночен број: \_\_\_\_\_

5. Матичен број \_\_\_\_\_

Со поднесувањето на оваа пријава за учество, изјавуваме дека рокот во кој ќе извршиме преземање на движните ствари предмет на јавниот повик изнесува ----- денови.

Исто така, со поднесување на оваа пријава за учествово целост ги прифаќаме условите предвидени во јавниот повик и не го оспоруваме вашето право да ја поништите постапката.

**Одговорно лице во правното лице**

\_\_\_\_\_

**(име, презиме и потпис)**

\*Пријавата за учество ја потпишува одговорно лице на правното лице .



## ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во својство на одговорно лице под целосна и материјална кривична одговорност изјавувам дека располагаам со соодветни транспортни средства за извршување на предметот на јавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.

одговорно лице

\_\_\_\_\_

\*Изјавата ја потпишува одговорното лице.

## ИЗЈАВА

Јас долупотпишаниот \_\_\_\_\_ во својство на одговорно лице под целосна и материјална кривична одговорност изјавувам деказа непречено извршување на услугата ќе има на располагање во секое време доволен број на лица за извршување на услугата предмет на јавниот повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за соборање и/или транспортирање на отпад.

одговорно лице

\_\_\_\_\_

\*Изјавата ја потпишува одговорното лице.